

## Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 3

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството**

I.1.2) Адреса: **Климент Охридски бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Битола 7000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Јован Ангелевски**, адреса на е-пошта: **jovan.angelevski@agencija.gov.mk**  
телефон/факс: **072252442/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**



### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки


Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на електрична енергија	09300000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Набавка на информатичка опрема	30000000-9 30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Набавка на канцелариски материјали	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на тонери	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на гориво, бензин, дизел	09000000-3 09100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Јули		
Набавка на софтвер	48000000-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Октомври		
Набавка на Масло за горење-екста лесно ЕЛ-1	09100000-0 09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуга за Систематски преглед на вработените	85000000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на услуги за осигурување недвижниот имот и опрема	66000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуга за интернет поврзување	72400000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни		
Набавка на услуга за мобилна телефонија	64200000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември		
Набавка на услуга на каско и основно осигурување на возила	66500000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември		
	66000000-0					
	66510000-8					

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на работи за Реконструкција на објекти	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Април		

Датум на првична објава на ЕСЈН **26.01.2022**

Датум на објава на верзија **22.07.2022 14:21**